




Република Македонија

Republic of Macedonia

Месечен билтен 07.2018

Monthly Bulletin 07.2018



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance (MAPAS)



I Податоци за задолжителните пензиски фондови¹

I Mandatory pension funds data¹


Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус
Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени* / Temporary allocated **	Вкупно / Total	
30.06.2018						
САВАз / SAVAm ²	31.651	81.912	100.561	10.119	192.592	224.243
КБПз / KBPm ³	37.121	90.235	105.713	10.445	206.393	243.514
ВКУПНО / TOTAL	68.772	172.147	206.274	20.564	398.985	467.757
31.07.2018						
САВАз / SAVAm	31.646	81.915	101.779	11.703	195.397	227.043
КБПз / KBPm	37.117	90.270	106.876	12.021	209.167	246.284
ВКУПНО / TOTAL	68.763	172.185	208.655	23.724	404.564	473.327

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени

** The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)
Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)



¹ Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови се пензиските друштва

² Кратенката САВАз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд

³ Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје

¹ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of mandatory pension funds are pension companies

² SAVAm stands for the mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond Sava penziski fond

³ KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje


Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	САВАз / SAVAm	КБПз / KBPm	САВАз / SAVAm	КБПз / KBPm
30.06.2018	28.753,47	32.770,19	194,695778	199,406252
10.07.2018	29.062,15	33.069,75	195,779992	200,282331
20.07.2018	29.299,48	33.349,65	196,672168	201,261658
31.07.2018	29.397,10	33.410,94	197,126957	201,444655


Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets




Слика 3: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови

Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units




Слика 4: Структура на инвестициите на САВАз (на 31.07.2018)

Figure 4: Structure of Investment of SAVAm (as of 31.07.2018)



Слика 5: Структура на инвестициите на КБПз (на 31.07.2018)

Figure 5: Structure of Investment of KBPm (as of 31.07.2018)




II Податоци за доброволните пензиски фондови⁴

II Voluntary pension funds data⁴

Табела 3: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство
Table 3: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account	Вкупно / Total
30.06.2018			
САВАд / SAVAv ⁵	6.347	3.458	9.805
КБПд / KBPv ⁶	2.952	11.293	14.245
ВКУПНО / TOTAL	9.299	14.751	24.050
31.07.2018			
САВАд / SAVAv	6.363	3.454	9.817
КБПд / KBPv	2.959	11.295	14.254
ВКУПНО / TOTAL	9.322	14.749	24.071

Слика 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)
Figure 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)



⁴ Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на доброволните пензиски фондови се пензиските друштва

⁵ Кратенката САВАд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус

⁶ Кратенката КБПд се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

⁴ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of voluntary pension funds are pension companies

⁵ SAVAv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond Sava penzija plus

⁶ KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje


Табела 4: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови и на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови

Table 4: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во илјади денари) / Net assets (in thousand denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	САВАд / SAVAv	КБПд / KBPv	САВАд / SAVAv	КБПд / KBPv
30.06.2018	681.027,75	756.187,54	171,076024	166,466419
10.07.2018	685.950,87	763.253,76	172,167482	167,222366
20.07.2018	690.250,37	769.563,67	172,858520	167,914021
31.07.2018	695.742,00	772.833,73	173,288731	168,051849


Слика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Figure 7: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets




Слика 8: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови

Figure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units




Слика 9: Структура на инвестициите на САВАд (на 31.07.2018)

Figure 9: Structure of Investment of SAVAv (as of 31.07.2018)



Слика 10: Структура на инвестициите на КБПд (на 31.07.2018)

Figure 10: Structure of Investment of KBPv (as of 31.07.2018)



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
 Стив Наумов бр.100, 1000 Скопје, тел / факс (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance
 Stiv Naumov 100, 1000 Skopje, tel / fax (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk